

АПЛИКАЦИЈА

Носење

ПОЛНЕЊЕ

ВКЛУЧУВАЊЕ И ПОВРЗУВАЊЕ

СОПАРУВАЊЕ СО ДРУГ УРЕД

КОРИСТЕЊЕ НА SLEEP A20 СО АПЛИКАЦИЈАТА

Избор на режим на слушање

Тајмер за спиење и паметен прекинувач

Аудио Библиотека

Следење на спиењето

Паметен Волумен

КОНТРОЛИ

ИСКЛУЧУВАЊЕ

РЕСЕТ


ВОДИЧ ЗА LED СВЕТЛО

АЖУРИРАЊЕ НА ФИРМВЕР

ЧИСТЕЊЕ

СПЕЦИФИКАЦИИ

АПЛИКАЦИЈА



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Преземете ја апликацијата soundcore за да ги прилагодите контролите, слушате смирувачки звуци, управувате со вашиот сон, ажурирате фирмвер и истражувате повеќе.

Ако вашите слушалки не можат да се поврзат со апликацијата soundcore, ажурирајте ја на најновата верзија во продавницата за мобилни апликации.

Кликнете на овој линк за преземање: <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

НОСЕЊЕ




Изберете ги врвовите и крилцата за ушите што најдобро одговараат на вашите уши. Слушалките доаѓаат со претходно инсталирани М големини на ушни врвови и ушни крилца.


Ве молиме имајте предвид дека Запечатените ушни врвови се за блокирање на бучавата, додека Пропустливите ушни врвови овозможуваат поголем проток на воздух (без ефект на блокирање на бучавата).

За подобро блокирање на звуците, вметнете ги слушалките во ушните канали и нежно завртете ги додека крилцата на слушалките не се вклинат против рабовите на вашите уши.

ПОЛНЕЊЕ




ВКЛУЧУВАЊЕ И ПОВРЗУВАЊЕ



Откако ќе ги отстраните изолационите налепници од слушалките, вратете ги слушалките во кутијата за полнење, **потоа активирајте Bluetooth спарување со затворање и повторно отворање на капакот на кутијата**. Потоа, слушалките автоматски ќе се вклучат и ќе влезат во режим на спарување преку Bluetooth. Изберете „**soundcore Sleep A20**“ на Bluetooth листата на вашиот уред за да се поврзете.

При спарување, вториот LED индикатор на кукиштето за полнење ќе почне да трепка. Откако спарувањето ќе биде успешно, втората LED индикаторка ќе свети 1 секунда и потоа ќе се изгаси.


СОПАРУВАЊЕ СО ДРУГ УРЕД



Ставете ги слушалките во кутијата за полнење и оставете ја кутијата отворена. Притиснете и држете го копчето на кукиштето за полнење 3 секунди за да влезете во режим на спарување.

КОРИСТЕЊЕ НА SLEEP A20 СО АПЛИКАЦИЈАТА


Избор на режим на слушање



Префрлете се помеѓу Bluetooth режимот и режимот на спиење со двоен допир на левата слушалка, или вклучете или исклучете го режимот на спиење во апликацијата. Контролите на допир може да се прилагодат и преку апликацијата.


- **Режим Bluetooth:** Поврзете се со други апликации за да пренесувате ваша омилена аудио содржина.
- **Режим на спиење:** Слушајте ги смирувачките звуци преземени на вашите слушалки и уживајте во вашиот одмор без прекини од известувањата на телефонот.

Тајмер за спиење и паметен прекинувач



- **Тајмер за спиење:** Прилагодете го времетраењето на репродукцијата.
- **Запрете го аудиото по спиење (Bluetooth и режими на спиење):** Поставете аудиото автоматски да се запре по 1 до 8 часа, во интервали од 30 минути.
- **Автоматско стопирање (Bluetooth и режими на спиење):** Автоматски го стопира аудиото кога ќе открие дека сте заспале.
- **Паметен прекинувач (Режим на спиење):** Овозможете ја оваа функција за автоматско префрлање од Bluetooth режим во Режим на спиење кога ќе заспите.

Аудио Библиотека



Во Audio Библиотеката, можете да слушате аудио со мозочни бранови или да креирате и стримувате мешавини на бел шум за маскирање на шум, спиење или медитација во Bluetooth режим.

Исто така, можете да префрлите избрано аудио на вашите слушалки за моментално репродуцирање кога се вклучени.

Како да префрлите бел шум:

1. Одете во **Аудио библиотека** на почетната страница.
2. Допрете **бел шум**.
3. Изберете ги вашите омилені звуци и комбинирајте до 3 траки.
4. Прилагодете ја јачината на звукот на секоја трака во **поставките на плеерот**.
5. Потврдете ја мешавината и префрлете ја на вашите слушалки.

Поддржани аудио типови:

- Вградени траки со бел шум
- Прилагодени мешавини на бел шум

Забелешка: Преземањето на аудио е достапно само во Bluetooth режим. Преземените аудио-датотеки може да се користат офлајн во режим на спиење.


Следење на спиењето



- **Следење на спиењето:** Слушалките го следат вашето спиење, вклучувајќи фази, позиции и движења, обезбедувајќи детален извештај за вашите обрасци на спиење.

Два начини за следење на вашиот сон:


- **Рачно следење преку апликација (Bluetooth режим):** Користете **Record Sleep** за следење на спиењето во одредени периоди. Поставете го времето за будење и алармот за имерзивно искуство.
- **Автоматско следење преку слушалки (Bluetooth и режими на спиење):** Слушалките користат вградени сензори и алгоритми за да откријат кога заспите и автоматски да ги следат вашите податоци.



Како да го следите вашиот сон со апликацијата:

1. Допрете на **Запишување на спиење** за да започнете со поставувањето.
2. Поставете **аларм** и **аудио за спиење**.
3. За да започнете, допрете **Завршено** и држете ја апликацијата активна за да пуштате аудио за спиење.
4. За да запрете, притиснете и држете го копчето 10 секунди. Потоа можете да го прегледате вашиот детален извештај за спиење.

Паметен Волумен





Паметен Волумен: Во режим на спиење, микрофонот на вашиот телефон ги открива промените во амбиенталниот шум. Кога има постојано зголемување или намалување на нивото на шум, јачината на звукот автоматски се прилагодува, обезбедувајќи ефект на маскирање на шумот кој се адаптира на вашата околина.

Забелешки:

1. Sleep A20 не располага со ANC.
2. Паметниот волумен е ефикасен само во режим на спиење.
3. Осигурете дека слушалките се поврзани со вашиот паметен телефон и апликацијата е активна.
4. Слушалките немаат микрофони; тие го користат микрофонот на паметниот телефон за да детектираат промени во амбиенталниот шум без снимање или препознавање на содржината на звукот.
5. Извештај ќе биде генериран по повеќе од 30 минути користење на Smart Volume. Тој ќе се појави кога функцијата рачно ќе се исклучи или пред следното користење.
6. Smart Volume го ограничува максималниот волумен на 65 dB. Кога ќе се достигне ова ниво, волуменот на слушалките повеќе нема да се прилагодува на зголемувањата на надворешните нивоа на шум, во согласност со насоките за заштита на слухот на Светската здравствена организација.

КОНТРОЛИ



×2 Tap twice


×3 Tap three times

* Ве молиме имајте предвид дека треба да **допрете со малку сила** за слушалките да ја препознаат командата.

🎵	Промена на режимите на слушање (Режим Bluetooth / Режим на спиење)	Допрете двапати цврсто (L)
	Репродукција / Пауза	Допрете двапати цврсто (R)
🎵	Зголемување на јачината на звукот	Чукнете три пати цврсто (R)
	Намалување на јачината на звукот	Чукнете трипати цврсто (L)

* Можете да прилагодите повеќе контроли во апликацијата soundcore.
Кога користите двојни слушалки, ако го измените корисничкиот интерфејс, тоа ќе биде ефективно и кога користите една слушалка. Обратно.


ИСКЛУЧУВАЊЕ



За да ги исклучите, ставете ги слушалките во кукиштето за полнење така што ќе ги порамните контактите за полнење на слушалките и кукиштето за полнење, а потоа затворете го капакот.

Откако соодветната слушалка ќе се врати во кутијата, првиот (левата слушалка) или третиот LED индикатор (десната слушалка) ќе остане вклучен три секунди, а потоа ќе се исклучи.


РЕСЕТ



Ресетирајте ги слушалките ако имаат проблеми со поврзување меѓусебно или со други уреди.

Избришете ја историјата на спарување од вашиот Bluetooth уред прво. Ставете ги слушалките во кутијата за полнење и оставете ја кутијата отворена. Притиснете и држете го копчето на кукиштето за полнење 10 секунди додека LED индикаторите не почнат брзо да трепкаат бело 3 пати.

ВОДИЧ ЗА LED СВЕТЛО




☀	Брзо трепка бела
◉	Полека трепка бела светлина
○	Постојано бело
●	Исклучено светло

АЖУРИРАЊЕ НА ФИРМВЕР

Ќе бидете информирани штом новата верзија на фирмверот биде откриена кога ќе ги поврзете слушалките со апликацијата. Осигурете слушалките да бидат поставени во кутијата за полнење и кутијата да остане отворена додека не заврши ажурирањето на фирмверот. За време на ажурирањето, осигурајте дека слушалките се полнат и избегнувајте каква било употреба.

ЧИСТЕЊЕ



Прашина, ушна маст или други остатоци може да се натрупаат во ушните слушалки. За да одржувате оптимален квалитет на звукот, редовно чистете ги вашите слушалки со користење на памучен стап натопен со малку алкохол за дезинфекција за нежно да ја избришете металната мрежа под гумените врвови.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Спецификациите подлежат на промена без претходна најава.

Влез	5V/0.45A
Номинална излезна моќност	5V/0.088A (0.044A по порт)
Капацитет на батеријата	580mAh/2.16Wh
Време на полнење	2ч
Време на играње (Bluetooth режим)	10ч
Време за игра (Режим на спиење)	14ч
Фреквентен одговор	20~20000Hz
Импеданса	16ohm
Ниво на водоотпорност (Слушалки)	IPX4
Bluetooth верзија	BT5.3
Bluetooth опсег	10м

Функцијата за телефонски повици не е поддржана на soundcore Sleep A20. Ве молиме користете го вашиот мобилен телефон за да одговорите на повик.